



Предмет: Покана за семинар

Почитувани,

Бр. 12-сл

Скопје \_\_. \_\_. 2015 година  
Република Македонија  
Министерство за финансии  
Ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: ++ 389 3255 370  
Е-пошта: [ivan.nedev@finance.gov.mk](mailto:ivan.nedev@finance.gov.mk)  
Веб страна: [finance.gov.mk](http://finance.gov.mk)

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството Луксембург, Ве известуваме дека од 09 до 11 февруари 2015 година во Скопје ќе се одржи три дневен семинар на тема: "Back Office Operations: clearing, settlement and custody".

Семинарот е во организација на АТТФ – Агенција за трансфер на финансиска технологија од Луксембург, а ќе се одржи во Клубот на пратеници во Скопје од 9:00 до 17:00 часот.

Основната цел е учесниците на крајот од семинарот да стекнат многу добро разбирање на операциите со хартии од вредност. Преку повеќе вежби, учесниците исто така ќе бидат во можност подобро да управуваат со овие активности. Семинарот е комбинација на теоретски предавања и практични вежби/студии на случај. Истиот е високо интерактивен врз основа на постојана размена на ставови и мислења.

Целна група се претставници од банки и Народната банка на Република Македонија, како и од останати финансиски институции кои сметаат дека би имале корист од оваа обука. Од учесниците се бара да имаат одлично познавање на англиски јазик. Учеството не предвидува плаќање на котизација.

Поканата за семинарот, програмата и апликацијата за учество ќе ги најдете на интернет страницата на Министерството за финансии ([www.finance.gov.mk](http://www.finance.gov.mk)), секција Финансиски систем, во делот на Семинари и обуки (<http://finance.gov.mk/node/665>).

Ве молиме да номинирате најмногу два претставника од Вашата институција согласно целната група. Апликациите се доставуваат најдоцна до 22 јануари (четврток) 2015 година на долунаведените e-mail адреси.

За сите дополнителни информации, Ве молиме контактирајте ги долунаведените лица. Благодариме на соработката.

Со почит,

Ленче Тагасовска  
Раководител на сектор